

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 52

Год. LXIII

Четврток, 26 април 2007

Цена на овој број е 210 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
685. Одлука за престанување на користење недвижна ствар.....	2	76. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот.....	5
686. Одлука за давање на стопанисување на недвижна ствар.....	2	77. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот.....	5
687. Одлука за давање согласност на Програмата за инвестициони вложувања на ЈПАУ „Македонија“ – Скопје за 2007 година.....	2	78. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот.....	6
688. Одлука за давање согласност на Одлуката за измени и дополнувања на Ценовникот на ЈПАУ „Македонија“ – Скопје на основни и останати аеродромски услуги бр. 02-2022/17 од 22.12.2003 година.....	2	79. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот.....	6
689. Наредба за ловостој на сите видови риби на Дојранското Езеро.....	3	80. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот.....	6
690. Список на готови лекови што се употребуваат во ветерината за кои е дадено одобрение за ставање во промет во период од 01.02.2006 до 01.03.2007 година.....		81. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот.....	6
691. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	4	82. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот.....	6
Фонд за здравствено осигурување на Македонија		Нотарска комора на РМ	
74. Правилник за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат специјалистичко-консултативна стоматолошка здравствена заштита.....	4	83. Решение од Нотарската комора на РМ.....	7
Комора на извршители на РМ		84. Решение од Нотарската комора на РМ.....	7
75. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот.....	5	Комисија за заштита на конкуренцијата	
		85. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	7
		Огласен дел.....	1-88

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**685.**

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.04.2007 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ
НЕДВИЖНА СТВАР**

Член 1

На Општината Ѓорче Петров и престанува правото на времено користење на дел од недвижната ствар објект-деловен простор со површина од 748,56 м2, кој што се наоѓа во рамките на објектот со површина од 1500 м2 кој се наоѓа на КП бр. 452/1, КО Ѓорче Петров евидентиран во Поседовен лист бр. 1301, имот во сопственост на Република Македонија.

Член 2

Општината Ѓорче Петров, недвижната ствар од член 1 на оваа одлука да ја предаде записнички на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, во рок од три дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1324/1
3 април 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

686.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.04.2007 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СТОПАНИСУВАЊЕ
НА НЕДВИЖНА СТВАР**

Член 1

Со оваа одлука недвижната ствар објект-деловен простор со површина од 748,56 м2, кој што се наоѓа во рамките на објектот со површина од 1500 м2 кој се наоѓа на КП бр. 452/1, КО Ѓорче Петров евидентиран во Поседовен лист бр. 1301, имот во сопственост на Република Македонија се дава на стопанисување на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1324/2
3 април 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

687.

Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.04.2007 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА
ЗА ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА НА ЈПАУ
„МАКЕДОНИЈА“ – СКОПЈЕ ЗА 2007 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за инвестициони вложувања на ЈПАУ „Македонија“ – Скопје за 2007 година, бр. 02-554/5, усвоена од Управниот одбор на ЈПАУ „Македонија“ – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2260/1
17 април 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

688.

Врз основа на член 11, став 1 точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03 и 49/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.04.2007 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЦЕНОВНИКОТ НА ЈПАУ „МАКЕДОНИЈА“ – СКОПЈЕ НА ОСНОВНИ И ОСТАНАТИ АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ БР. 02-2022/17 ОД 22.12.2003 ГОДИНА**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за измени и дополнувања на Ценовникот на ЈПАУ „Македонија“ – Скопје на основни и останати аеродромски услуги бр. 02-2022/17 од 22.12.2003 година, бр. 07-530/13 од 13.04.2007 година, донесена од Управниот одбор на ЈПАУ „Македонија“ – Скопје, на седницата одржана на 13.04.2007 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6777/1
13 април 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

689.

Врз основа на член 45 став 1 точка 1 и член 46 став 1, алинеја 1 од Законот за рибарството (“Сл. весник на РМ” бр. 62/93) и дел I под Дојранско Езеро, од Наредбата за ловостој на одделни видови риби и други корисни животни од рибниот фонд по одделни риболовни подрачја и ревири, како и ограничување на уловот за време на ловостој (“Сл. весник на РМ” бр.3/94), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

Н А Р Е Д Б А
ЗА ЛОВОСТОЈ НА СИТЕ ВИДОВИ РИБИ
НА ДОЈРАНСКОТО ЕЗЕРО

1. Заради заштита на рибниот фонд во Дојранското Езеро, се наредува ловостој на сите видови риби, односно целосна збрана на риболовот во ова езеро во времетраење од 20.04.2007 година во 06,00 часот, до 20.05.2007 година во 06,00 часот.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 08-5724/3
19 април 2007 година
Скопје

Министер,
Ацо Спасеноски, с.р.

690.

Врз основа на член 26 од Законот за лековите, помошните лековити средства и медицински помагала („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува

С П И С О К
НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ ВО ВЕТЕРИНАТА ЗА КОИ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ ВО ПЕРИОД ОД 01.02.2006 ДО 01.03.2007 ГОДИНА

име на лекот генеричко име 1	Фармацевтска доозна форма пакување и јачина на лекот 2	Начин на издавање 3	Производител на лекот Застапник 4	број и датум на решението 5
BOVILIS BOVIPAST RSP vacc.	Суспензија за парентерална примена	лекови што се применуваат само во здравствена организација (3)	Intervet International B.V. Холандија	11-865/2 08.02.2007
BRSV сој 908 PI3 сој SF4-Reisinger Mannheimia haemolytica серотип A1 M4/1	$\leq 10^{5.5}$ TCID ₅₀ $\leq 10^{7.3}$ TCID ₅₀ 9×10^9 шише 50мл (10доза)		ВИТА ВЕТ Скопје	
BOVILIS IBR Marker vacc.	Лиофилизирана вакцина со растворувач	лекови што се применуваат само во здравствена организација (3)	Intervet International B.V. Холандија	11-865/3 08.02.2007
лиофилизиран говедски херпес вирус 1 BHV-1 сој GK/D	$\leq 5.7 \log_{10}$ TCID ₅₀ Кутија со 1 или 10 шишенца по 1,2,5,10,25,50 или 100доза + кутија со по 1 или 10 стаклени шишенца по 2,4,10,20,50,100 или 200мл растворувач Nobilis Unisolve		ВИТА ВЕТ Скопје	
BOVILIS LACTOVAC C vacc.	Суспензија за парентерална примена	лекови што се применуваат само во здравствена организација (3)	Intervet International B.V. Холандија	11-865/4 08.02.2007
инактивиран бовин рота вирус сој 1005/78 инактивиран бовин рота вирус сој Hollandn инактивиран бовин коронавирус сој 800 инактивирана E.coli K99/F41	$\leq 10^{7.4}$ TCID ₅₀ $\leq 10^{7.4}$ TCID ₅₀ $\leq 10^{5.8}$ TCID ₅₀ ≤ 250 HAU Кутија со 10 стаклени ампули по 5мл суспензија (1доза), кутија со 1 стаклено шише по 25мл суспензија (5доза вакцина)		ВИТА ВЕТ Скопје	
ROMTUBER PPD bovin inj. sol.	Раствор за парентерална примена	лекови што се применуваат само во здравствена организација (3)	ROMAVAC COMPANY S.A. Романија	11-1205/2 08.02.2007
туберкулопротеин Mycobacterium bovis сој AN5	20.000и.т.е./1мл кутија со по 2мл(20доза) 5мл (50доза) , 10мл (100доза)		НУТРИВЕТ Скопје	

Бр. 11-3532/1
5 март 2007 година
Скопје

Министер за земјоделство, шумарство
и водостопанство,
Ацо Спасеноски, с.р.

**СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****691.**

Судскиот совет на Република Македонија, врз основа на член 73 став 1 алинеја 3 и став 3 од Законот за судовите и член 47 став 1 точка 3 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на ден 19.04.2007 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува престанок на судиската функција на судијата на Основниот суд – Виница, Симеон Пешов, поради исполнување на условите за старосна пензија.

Со денот на престанокот на судиската функција на судијата му престанува правото на плата.

Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Бр. 07-837/1
20 април 2007 година
Скопје

Претседател,
Беќир Исени, с.р.

**ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА****74.**

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 и член 69 став 1 од Законот за здравственото осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003 и 84/2005), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 09.02.2007 година, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА****Општи одредби****Член 1**

Со овој правилник се утврдуваат критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги кои ги пружаат здравствените установи на осигурените лица во специјалистичко-консултативната стоматолошка здравствена заштита на товар на средствата за задолжително здравствено осигурување.

Член 2

Како здравствени услуги во специјалистичко-консултативната стоматолошка здравствена заштита, во смисла на овој правилник, се сметаат завршени здравствени услуги од протетика, ортодонција и орална хирургија во согласност со Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала.

Критериуми за склучување на договор**Член 3**

За обезбедување на здравствени услуги на осигурените лица во специјалистичко-консултативната стоматолошка здравствена заштита Фондот за здравствено осигурување на Македонија склучува договори со здравствените установи.

Договорите од став 1 на овој член се склучуваат доколку здравствената установа ги исполнува следните критериуми:

1. да укажува здравствени услуги што се во рамките на дејноста за која е регистрирана, согласно со Законот за здравствената заштита,

2. да постојат услови за вршење на соодветната дејност (простор, опрема и кадри),

3. да се вклопува со потребите на населението на подрачјето на здравствената установа,

4. да се платени придонесите за задолжително здравствено осигурување,

5. да негува добри деловни односи.

Договорите се склучуваат врз основа на доставена понуда придружена со потребна документација со важност на договорот за тековната година.

Договорите Фондот ќе ги склучува во зависност од планираните средства во Буџетот на Фондот за таа намена, потребите на населението за овој вид на здравствена заштита во Република Македонија како и врз основа на финансиски анализи.

Член 4

Специјалистичко-консултативните стоматолошки здравствени услуги се дефинирани како завршни услуги со групирање на сите процедури и постапки кои се потребни за целосно извршување на завршената стоматолошка услуга согласно со Ценовникот за здравствени услуги на Република Македонија.

Во завршените специјалистичко-консултативни стоматолошки услуги се пресметани здравствените услуги и материјалните трошоци.

Со Одлука на Управниот одбор на Фондот се усвојува Методологијата за утврдување на завршени стоматолошки услуги во специјалистичко – консултативна здравствена заштита, Методологија за утврдување на цените на завршените услуги и цени на истите како и вредноста на поенот.

Член 5

Во цената на завршени специјалистичко-консултативните стоматолошки здравствени услуги, се пресметани трошоците за:

1. плати и надоместоци на вработените во здравствената установа кои учествувале во вршење на дејноста,

2. материјални трошоци потребни за пружање на здравствените услуги,

3. трошоци за стоки и услуги, режиски трошоци (за струја, вода и други комунални трошоци), закупнина, трошоци за комуникација и транспорт, осигурување, трошоци за тековно одржување на ординацијата и опремата, административни материјали),

4. трошоци за заботехничката лабораторија,

5. други вообичаени трошоци на здравствената установа.

Член 6

Здравствената установа која пружа специјалистичко-консултативни стоматолошки здравствени услуги за изработка на ортопедските помагала склучува договор со заботехничката лабораторија која има решение за вршење на дејност од Министерството за здравство.

Основи за утврдување на надоместокот**Член 7**

Надоместокот за вршење на здравствените услуги од член 2 на овој правилник за секоја деловна година се утврдува со договор помеѓу Фондот и здравствената установа како лимитиран износ на средства до кој може најмногу здравствената установа да пружа услуги на товар на Фондот, односно да фактурира, во текот на еден месец.

Износот на средства од став 1 на овој член се утврдува врз основа на:

1. планираните средства за специјалистичко-консултативната стоматолошка здравствена заштита утврдени во Буџетот на Фондот;
2. материјални трошоци на здравствената установа според видот и обемот на здравствените услуги;
3. утврдените цени на завршените стоматолошки услуги;
4. планираниот вид и обем на здравствени услуги на осигурените лица што ќе се вршат во здравствената установа во согласност со потребите на населението на подрачјето на здравствената установа;
5. потребите на населението од ваков вид здравствена заштита.

Член 8

Надоместокот за извршените специјалистичко-консултативни стоматолошки здравствени услуги на здравствената установа претставува пресметан износ на бројот и видот на извршените услуги на осигурените лица според цените за завршените стоматолошки услуги.

Начин на плаќање**Член 9**

Здравствената установа до Фондот доставува фактури за завршени специјалистичко-консултативни стоматолошки услуги по осигурено лице за изработени ортопедски помагала по цени на завршените стоматолошки услуги со потребна документација за остварување на право на заботехнички и забнопротетички средства според Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала.

Преодни и завршни одредби**Член 10**

За здравствените установи на лекарите специјалисти – концесионери кои имаат склучено договори со Фондот пред влегувањето во сила на овој правилник се применува постојниот начин на плаќање според Ценовникот за здравствените услуги на Република Македонија.

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-1486/10
9 февруари 2007 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Албон Цеманили, с.р.

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**75.**

Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр. 35/2005 и 50/2006), Комората на извршители на РМ, на ден 23.04.2007 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ**

На извршителот Стојанка Бреслиска, со живеалиште на ул. „Солидарност“ бр. 114 во Штип, именуван за подрачјето на Основен суд Штип и Основен суд Свети Николе, датумот 02.05.2007 година, му се определува како ден за отпочнување со работа како извршител.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се достави до извршителот.

Ова решение се објавува во „Службен весник на РМ“.

Бр. 01-678
23 април 2007 година
Скопје

Комора на извршители
на Република Македонија
Претседател,
Горан Тошевски, с.р.

76.

Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр. 35/2005 и 50/2006), Комората на извршители на РМ, на ден 23.04.2007 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ**

На извршителот Љопче Димитковска, со живеалиште на ул. „Младинска“ бр. 199/9 во Струмица, именуван за подрачјето на Основен суд Струмица и Основен суд Радовиш, датумот 02.05.2007 година, му се определува како ден за отпочнување со работа како извршител.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се достави до извршителот.

Ова решение се објавува во „Службен весник на РМ“.

Бр. 01-679
23 април 2007 година
Скопје

Комора на извршители
на Република Македонија
Претседател,
Горан Тошевски, с.р.

77.

Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр. 35/2005 и 50/2006), Комората на извршители на РМ, на ден 23.04.2007 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ**

На извршителот Васил Донеv, со живеалиште на ул. „11-ти Септември“ бр. 54 Струмица, именуван за подрачјето на Основен суд Струмица и Основен суд Радовиш, датумот 02.05.2007 година, му се определува како ден за отпочнување со работа како извршител.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се достави до извршителот.

Ова решение се објавува во „Службен весник на РМ“.

Бр. 01-680
23 април 2007 година
Скопје

Комора на извршители
на Република Македонија
Претседател,
Горан Тошевски, с.р.

78.

Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр. 35/2005 и 50/2006), Комората на извршители на РМ, на ден 23.04.2007 година, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУ-
ВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ**

На извршителот Владо Стеваноски, со живеалиште на ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 2/6 во Прилеп, именуван за подрачјето на Основен суд Охрид, Основен суд Струга и Основен суд Дебар, датумот 02.05.2007 година, му се определува како ден за отпочнување со работа како извршител.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се достави до извршителот.

Ова решение се објавува во „Службен весник на РМ“.

Бр. 01-681
23 април 2007 година
Скопје

Комора на извршители
на Република Македонија
Претседател,
Горан Тошевски, с.р.

79.

Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр. 35/2005 и 50/2006), Комората на извршители на РМ, на ден 23.04.2007 година, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУ-
ВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ**

На извршителот Весна Јакимовска, со живеалиште на ул. „Антон Попов“ бр. 36 во Скопје, именуван за подрачјето на Основен суд Гостивар, датумот 02.05.2007 година, му се определува како ден за отпочнување со работа како извршител.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се достави до извршителот.

Ова решение се објавува во „Службен весник на РМ“.

Бр. 01-682
23 април 2007 година
Скопје

Комора на извршители
на Република Македонија
Претседател,
Горан Тошевски, с.р.

80.

Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр. 35/2005 и 50/2006), Комората на извршители на РМ, на ден 23.04.2007 година, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУ-
ВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ**

На извршителот Николче Диневски, со живеалиште на ул. „Иван Аговски“ бр. 9/2/17 во Скопје, именуван за подрачјето на Основен суд Битола и Основен суд Ресен, датумот 02.05.2007 година, му се определува како ден за отпочнување со работа како извршител.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се достави до извршителот.

Ова решение се објавува во „Службен весник на РМ“.

Бр. 01-685
23 април 2007 година
Скопје

Комора на извршители
на Република Македонија
Претседател,
Горан Тошевски, с.р.

81.

Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр. 35/2005 и 50/2006), Комората на извршители на РМ, на ден 23.04.2007 година, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУ-
ВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ**

На извршителот Драган Алексиќ, со живеалиште на ул. „Божидар Мицковик“ бр. 15 во Куманово, именуван за подрачјето на Основен суд Куманово, датумот 02.05.2007 година, му се определува како ден за отпочнување со работа како извршител.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се достави до извршителот.

Ова решение се објавува во „Службен весник на РМ“.

Бр. 01-686
23 април 2007 година
Скопје

Комора на извршители
на Република Македонија
Претседател,
Горан Тошевски, с.р.

82.

Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр. 35/2005 и 50/2006), Комората на извршители на РМ, на ден 24.04.2007 година, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУ-
ВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ**

На извршителот Гоце Станкоски, со живеалиште на ул. „Рафаило Батино“ бр. 28 во Скопје, именуван за подрачјето на Основен суд Гевгелија, датумот 02.05.2007 година, му се определува како ден за отпочнување со работа како извршител.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се достави до извршителот.

Ова решение се објавува во „Службен весник на РМ“.

Бр. 01-699
24 април 2007 година
Скопје

Комора на извршители
на Република Македонија
Претседател,
Горан Тошевски, с.р.

**НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****83.**

Врз основа на Известувањето 03 Су.бр. 741/2007 од 23.04.2007 година на Основен суд Скопје 2 Скопје, а во врска со член 21 став 2 од Законот за вршење нотарски работи, претседателот на Нотарската комора на РМ, на ден 25.04.2007 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Решението за привремено оддалечување од вршење на функцијата на нотар Боровој Стојкоски од Скопје, со службено седиште на ул. „Јани Лукровски“ бр. 3, се става вон сила, поради завршување на истрагата.

2. Нотар Боровој Стојкоски продолжува со вршење на функцијата нотар почнувајќи од 25.04.2007 година.

3. На нотар Боровој Стојкоски му се враќа одзементиот службен печат.

4. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 03-427/1
25 април 2007 година
Скопје

Нотарска комора на РМ
Претседател,
Златко Николовски, с.р.

84.

Врз основа на Известувањето 03 Су.бр. 741/2007 од 23.04.2007 година на Основен суд Скопје 2 Скопје, а во врска со член 21 став 2 од Законот за вршење нотарски работи, претседателот на Нотарската комора на РМ, на ден 25.04.2007 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Решението со кое се определува нотар Снежана Марковска-Дојчинова од Скопје, со службено седиште на ул. „Палмиро Тољати“ бр. 173, населба Ченто, да издава преписи и потврди од архивата на привремено оддалечениот нотар и да врши други неопходни активности во канцеларијата на привремено оддалечениот нотар Боровој Стојкоски од Скопје, со службено седиште на ул. „Јани Лукровски“ бр. 3, се става вон сила.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 03-427/2
25 април 2007 година
Скопје

Нотарска комора на РМ
Претседател,
Златко Николовски, с.р.

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА
КОНКУРЕНЦИЈАТА****85.**

Врз основа на член 10, член 15 и член 26 од Законот за заштита на конкуренцијата (“Службен весник на Република Македонија” бр. 04/05, 70/06 и 22/07) и член 205 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр. 38/05), а постапувајќи по службена должност во постапка за утврдување на забранетост на договор помеѓу претпријатија и злоупотреба на доминантна позиција, Комисијата за заштита на конкуренцијата, на седницата одржана на ден 20.04.2007 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека Здружението на возачите “Сотир Наумовски”- Битола и Авто-мото друштвото “Ѓорѓи Наумов”-Битола како конкуренти на пазарот за обезбедување на услуга за регистрација на моторни возила преку изготвување на документи и материјали за регистрација на територијата на Општина Битола и околината се договориле, почнувајќи од месец јануари 2004 година, директно да ги фиксираат цените за услугата-регистрација на моторни возила, што согласно член 7 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата е забрането.

1.1. Им се забранува на Здружението на возачите “Сотир Наумовски”- Битола и Авто-мото друштвото “Ѓорѓи Наумов”-Битола да учествуваат во понатамошно договарање на цените и другите услови под кои се обезбедува услугата за регистрација на моторни возила преку изготвување на документи и материјали за регистрација на територијата на Општина Битола и околината, од денот на конечност на ова решение.

2. Се утврдува дека Здружението на возачите “Сотир Наумовски”- Битола и Авто-мото друштвото “Ѓорѓи Наумов”-Битола заеднички имаат доминантна позиција на пазарот за обезбедување на услуга за регистрација на моторни возила преку изготвување на документи и материјали за регистрација на територијата на Општина Битола и околината и истата ја злоупотребуваат на начин што на корисниците на услугата-регистрација на моторни возила им наплаќаат дополнителен износ доколку донесат осигурителна полиса, односно доколку истата не ја купат преку АМД “Ѓорѓи Наумов” односно Здружението на возачите “Сотир Наумовски”, што е спротивно на член 14 став (2) точка 1) од Законот.

2.1. Се забранува Здружението на возачите “Сотир Наумовски”- Битола и Авто-мото друштвото “Ѓорѓи Наумов”-Битола, при обезбедување на услугата за регистрација на моторни возила преку изготвување на документи и материјали за регистрација на територијата на Општина Битола и околината да наплатуваат дополнителен износ доколку корисниците на услугата донесат осигурителна полиса односно доколку истата не ја купат преку АМД “Ѓорѓи Наумов” односно Здружението на возачите “Сотир Наумовски”, од денот на конечност на ова решение.

3. Непостапувањето по точка 1.1 и 2.1 од ова решение претставува прекршок согласно член 47 став (1) точка 3) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Бр. 07-57/12
20 април 2007 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ ГИ НУДИ СЛЕДНИТЕ ИЗДАНИЈА:

Ред. бр.	Изданија	Цена денари
1. Закон за пензиското и инвалидското осигурување <i>Станка Трајкова и Олгица Костова</i> <i>(со коментар и прилози), 2006</i>		700,00
2. Изборен законик, 2006		300,00
3. Закон за стечај <i>Д-р Кирил Чавдар</i> <i>(со објаснувања, судска практика и предметен регистар), 2006</i>		600,00
4. Збирка на прописи од областа на судството <i>(Законите за: судовите; Судскиот совет на РМ; судскиот буџет (редакциски пречистен текст); Академија за обука на судии и јавни обвинители), 2006</i>		400,00
5. Закон за трговските друштва <i>со вовед, 2004</i>		400,00
6. Закон за општата управна постапка <i>(со коментар)</i> <i>Проф. д-р С. Гелевски, 2005</i>		400,00
7. Закон за кривична постапка и Закон за извршување на санкциите <i>(редакциски пречистени текстови), 2004</i>		360,00
8. Устав на Република Македонија <i>(со сите амандмани од I - XXX)</i> <i>на македонски и на англиски јазик (во една книга), голем формат, 2005</i>		180,00
9. Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 и DVD за 2006 година		600,00
10. Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 и DVD за 2006 година		3.400,00
11. Регистар на прописи на РМ		3.700,00

П О Р А Ч К А Б Р. 52

Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќае по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____ Место: _____
ул. _____, бр. _____, тел./факс _____

Во _____, _____ 2007 година. (М.П.) _____
Потпис на порачателот



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

ISSN 0354-1622

